

Broj 11	God. XXI	06	2018 g.	pri merokot e bespl aten
---------	----------	----	---------	--------------------------

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



:

14 -

1			.....3
2			..... 3
3			..... 3
2018		01.01.2018	30.09.2018
( 1).....			4
4		01.01.2018	30.09.2018
( 2).....			7
5		01.01.2018	
30.09.2018	( 3).....		9
6			.....11
7			.....11
8			.....12
9			.....13
2018			.....13
10			-
		. . .960	.....14
11			-
		. . .959/1	.....15
12			.....15

13				.....16
14				.....16
15				.....17
16				.....17
17		2017/2018		.....17
18			2016-2018	.....18
19	”	”		.....18
20	”	”		.....19
21	”	”		.....19
22	”	”		.....20
23	”	”	.05-138/1 05.02.2010	.....21
24	”	”		.....21
25	2018	01.01.2018	30.09.2018	.....22
26				.....22
27				.....23
				.....23
<hr/>				
1.				.....24
2.				.....24

\*\*\*

50 1 3  
 ( )  
 .05/02) 39 1  
 ( )  
 9/10) . 4/03, 8/06 4/03, 8/06 9/10)

21.09.2018 .

.08-1377/2  
 31.10.2018 .

31.10.2018 .

-----  
 155  
 (“ . “ .32/2014) 46 1  
 1 (“ .  
 “ . 5/02), 21  
 (“ . “ .  
 /03,08/06 09/10),  
 31.10.2018 . :

.08-1378/2  
 31.10.2018 .

-----  
 38 1  
 ( )  
 .05/02) 20  
 ( ) . 4/03, 8/06  
 9/10),  
 31.10.2018 , :

1

2

31.10.2018

3

4

**1**

**2**

.08-1378/1  
 31.10.2018

.08-1377/1  
 31.10.2018

\*\*\*

\*\*\*

50 1 3  
 ( .05/02) 39 1  
 ( 4/03, 8/06 9/10)

. 08-1379/1  
 31.10.2018

**2018**  
**01.01.2018** **30.09.2018**  
 ( 1)

\*\*\*

2018  
 01.01.2018 30.09.2018  
 ( 1)  
 31.10.2018

. 08-1379/2  
 31.10.2018

-----

36 1 7  
 ( .05/02), 32 1 4  
 (“ 61/04) 21 “ .  
 ( . 4/03, 8/06  
 9/10),  
 31.10.2018 ,

**2018**  
**01.01.2018**  
**30.09.2018** ( 1)

1

2018

01.01.2018 30.09.2018 ( 1).

2

2018

01.01.2018 30.09.2018 ( 1).

3

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина **ВАСИЛЕВО** за извештајниот период (кумулативно) за квартал  
од 01.01.2018 до 30.09.2018 година

Општина: **ВАСИЛЕВО**  
Извештаен период: од 01.01.2018 до 30.09.2018 година  
Датум на поднесување: 15.10.2018

	Буџет		Симболични активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Дополување од резервација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>	71.836.048	28.439.222	5.330.000	2.082.610	64.550.000	46.414.003	7.000.000	3.772.434	7.700.000	7.930.375	150.415.048	88.339.244	58.070.804
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>	82.287.509	26.820.396	5.300.000	2.082.610	64.980.000	44.226.991	1.800.000	466.009	0	0	123.637.000	73.804.006	50.832.994
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:</b>	40.163.952	3.190.511	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	3.190.511	30.973.341
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:</b>	56.813.509	4.736.887	30.000	0	100.000	1.100	6.000.000	3.238.762	7.700.000	7.930.375	72.943.880	16.670.724	57.272.276
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>	71.836.048	28.439.222	5.330.000	2.082.610	64.550.000	46.414.003	7.000.000	3.772.434	7.700.000	7.930.375	150.415.048	88.339.244	58.070.804
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	22.260.000	11.393.754	0	0	0	0	0	0	0	0	22.260.000	11.003.754	11.176.246
711 Данок од доход од добиток и од капитални добивки	490.000	302.012	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	302.012	167.988
713 Данок на имот	7.650.000	2.900.404	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	2.803.404	4.746.596
717 Данок на специфични услуги	10.080.000	7.508.586	0	0	0	0	0	0	0	0	10.080.000	7.508.586	6.761.114
718 Такси на користење или дозволи од државно наместо	770.000	270.572	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	270.672	400.328
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	1.820.000	136.306	5.330.000	1.802.916	0	0	0	0	0	0	1.160.000	2.241.284	4.968.716
721 такси, судрини и административни такси	1.100.000	288.103	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	288.103	821.807
723 Такси и надоместоци	500.000	43.825	5.283.000	1.802.916	0	0	0	0	0	0	5.583.000	1.846.800	3.733.200
724 Други општински услуги	200.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	21.000	-1.000
725 Други надоместоци приходи	400.000	105.291	50.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	105.291	344.729
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	47.756.048	16.947.139	0	279.635	64.550.000	46.414.003	7.000.000	3.772.434	0	0	119.305.848	67.383.231	54.922.617
741 Трансфери од други нивоа на власт	47.756.048	16.947.139	0	279.635	64.550.000	46.414.003	0	0	0	0	119.305.848	67.383.231	48.965.251
742 Доносии од странство	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.772.434	0	0	7.000.000	3.772.434	3.227.506
<b>75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.930.375	7.700.000	7.630.675	68.025
754 Други домашни задолжувања	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.930.375	7.700.000	7.630.675	68.025
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:</b>	40.163.952	3.190.511	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	3.190.511	30.973.341
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	40.163.952	3.190.511	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	3.190.511	30.973.341
731 Продажба на земјиште и нематеријални слободна-ца	40.163.952	3.190.511	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	3.190.511	30.973.341

	БЮДЖЕТ		Самодиагностика и др. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Остаток на разликата
	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>	<b>52.307.000</b>	<b>25.329.946</b>	<b>5.200.000</b>	<b>2.002.610</b>	<b>64.450.000</b>	<b>44.226.441</b>	<b>1.500.000</b>	<b>465.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.637.000</b>	<b>73.601.096</b>	<b>50.035.904</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>	<b>-3.084</b>
<b>п</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>	<b>-3.084</b>
<b>40 ПЛАТИ И НАДМЕСТОЦИ</b>	<b>15.255.000</b>	<b>7.470.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.240.000</b>	<b>38.300.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.775.000</b>	<b>45.771.166</b>	<b>22.997.834</b>
401 Денешни плати	8.730.000	4.760.923	0	0	40.420.000	27.052.200	0	0	0	0	49.150.000	32.720.129	16.430.800
402 Приноси за социално осигуряване	2.605.000	1.685.380	0	0	14.619.000	10.341.190	0	0	0	0	17.624.000	12.026.569	5.597.497
404 Надместоци	2.000.000	1.030.468	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.030.468	969.532
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>24.137.000</b>	<b>12.091.687</b>	<b>3.330.000</b>	<b>2.082.810</b>	<b>9.210.000</b>	<b>5.920.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.047.000</b>	<b>20.100.343</b>	<b>18.546.657</b>
421 Патни и др. разходи	100.000	30.357	40.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000	30.357	199.643
421 Комунални услуги, такси, комуникация и транспорт	6.710.000	4.206.179	420.000	46.042	2.662.000	2.169.038	0	0	0	0	9.937.000	6.416.228	3.281.772
422 Материали и сити и воща	3.480.000	1.169.241	1.115.000	361.386	1.660.000	1.267.385	0	0	0	0	3.885.000	2.767.814	4.097.185
424 Поправки и текущо одржување	7.176.000	4.631.995	100.000	36.810	609.000	407.872	0	0	0	0	8.175.000	5.045.697	3.099.499
425 Договорни услуги	2.631.000	311.409	1.235.000	327.243	3.030.000	1.951.205	0	0	0	0	3.832.000	2.769.657	6.012.143
426 Други тековни расходи	1.745.000	684.157	135.000	60.760	230.000	145.575	0	0	0	0	2.170.000	913.492	1.264.503
427 Премисли и вработувања	1.200.000	1.069.340	1.500.000	1.000.740	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.100.000	591.912
<b>45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>100.000</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.700</b>	<b>97.300</b>
452 Каматни плаќања по домашни кредити	100.000	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.700	97.300
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0.785.000</b>	<b>3.153.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>465.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.285.000</b>	<b>3.620.458</b>	<b>3.664.542</b>
461 Субвенции за јонни претпријатија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
463 Трансфер за социјална заштита	5.250.000	1.078.570	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970.000	1.078.570	2.171.430
464 Финансирани трансфери	2.730.000	2.074.769	0	0	0	0	1.500.000	465.099	0	0	4.030.000	2.543.888	1.488.112
<b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
471 Социјални надместоци	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
<b>49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>8.230.000</b>	<b>3.900.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>3.900.345</b>	<b>4.729.655</b>
493 Отплата на главница до други нивоа на власт	8.230.000	3.900.345	0	0	0	0	0	0	0	0	8.930.000	3.900.345	4.729.655
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:</b>	<b>59.613.000</b>	<b>4.799.867</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.238.762</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.630.975</b>	<b>72.943.000</b>	<b>15.670.724</b>	<b>57.272.276</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>59.613.000</b>	<b>4.799.867</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.238.762</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.630.975</b>	<b>72.943.000</b>	<b>15.670.724</b>	<b>57.272.276</b>
480 Купување на опрема и имовини	360.000	35.400	30.000	0	100.000	1.100	0	0	0	0	420.000	36.500	453.500
482 Други трансферни објекти	58.453.000	4.764.487	0	0	0	0	5.500.000	3.238.762	7.700.000	7.630.975	71.053.000	15.634.224	56.018.775
485 Вложувања и нефинансови средства	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
486 Купување на возила	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>ОБРАЗЛОЖЕНИЕ</b>													

Лице за контакт  
Габриела Ефримиќ

Градоначалник  
Марјан Јанев

	50	1	3	01.01.2018	30.09.2018
	(			( 2)	
.05/02)	39	1			3
4/03, 8/06 9/10)	(				

.08-1380/1  
31.10.2018

**01.01.2018**      **30.09.2018**  
( 2)

01.01.2018      30.09.2018  
( 2)

31.10.2018

.08-1380/2  
31.10.2018

-----

	36	1	7
	(		
.05/02),	32	1	4
“ . 61/04)	21		
9/10),	(		. 4/03, 8/06
31.10.2018	,		

**30.09.2018**      **01.01.2018**  
( 2)

1

01.01.2018      30.09.2018  
( 2).

2

## Преглед на достасани ненамирени обврски

K2 за 01.01.2018 година до 30.09.2018

раздел	ркб	назив на буџетски корисник
70901	40800	Општина Василево

година	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно ненамирени обврски по
			утужени	неутужени	вкупно	
јануари			0,00		0,00	0,00
февруари			0,00		0,00	0,00
март			0,00		0,00	0,00
април			0,00		0,00	0,00
мај			0,00		0,00	0,00
јуни			0,00		0,00	0,00
јули	329.546	498.366	0,00	46.093.630	46.093.630	46.921.542
август	209.542	1.251.788	0,00	45.299.254	45.299.254	46.760.584
септември	147.050	190.542	0,00	45.960.162	45.960.162	46.297.754
октомври			0,00		0,00	0,00
ноември			0,00		0,00	0,00
декември			0,00		0,00	0,00

Образложение:

Општина Василево заклучно со 31.07.2018 година има вкупно доспани а ненаплатени обврски на износ од 46.921.542 денари, од кои 329.546 се до 30 дена а 498.366 денара се до 60 дена, 240.803 денари се трошоци за Атмосферска канализација во Василево, 257.563 се однесуваат на чистење на одводни канали, косење на јавни површини, 940.577 денари се однесуваат за подготовка на техничка документација за доведен и одведен ситем во Дукадино и Трибичино 93.357 денари се трошоци за надзор, 146.300 се обврски за советници остатокот од обврските се стари обврски од изминатиот период

Општина Василево заклучно со 31.08.2018 година има вкупно доспани а ненаплатени обврски на износ од 46.760.584 денари, од кои 209.542 се до 30 дена а 1.251.788 денара се до 60 дена 431.123 денари се трошоци за поправак на локални патништа, поставување на атмосферски одводен канал во Владевци, косење и чистење на јавни површини 111.192 се трошоци за одржување на компјутерска опрема за потребите на администрацијата, остатокот од обврските се стари обврски од изминатиот период

Општина Василево заклучно со 30.09.2018 година има вкупно доспани а ненаплатени обврски на износ од 46.297.754 денари, од кои 147.050 се обврски до 30 дена 190.542 денари се до 60 дена, 46.991 се однесуваат за изработака на проект за улица во Н.Маала до резервар, 145.050 се трошоци за советници, остатокот од обврските се стари обврски од изминатиот период

расходна ставка	Вкупно ненамирени обврски по ставки
404	827.800
420	1.463,00
421	1.904.808,00
423	1.166.534,00
424	3.452.932,00
425	1.371.392,00
426	1.341.225,00
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	55.300,00
471	
472	
473	
474	
480	2.100,00
481	
482	36.174.200,00
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Вкупно</b>	<b>46.297.754,00</b>

Овластено лице (печат и потпис):



39 1 50 1 3 30.09.2018 01.01.2018  
 ( ( .05/02) ( 3).  
 . 4/03, 8/06 9/10) 3

01.01.2018 30.09.2018 ( 3) .08-1381/1  
 31.10.2018 .

01.01.2018 30.09.2018 ( 3)  
 , 31.10.2018 .

.08-1381/2  
 31.10. 2018

-----  
 36 1 7  
 (.05/02), 32 ( 1 4  
 (“  
 “ . 61/04) 21 . 4/03, 8/06  
 ( 9/10),  
 31.10.2018 ,

**30.09.2018 01.01.2018**  
**( 3) ( 3)**  
**1**

30.09.2018 01.01.2018  
 ( 3).

**2**

**Образец КЗ**

**Квартален извештај за прозирноста на состојбата на секое здолжување на општините и јавните претпријатија основани од општината**

Општина	ОПШТИНА ВАСКЕЛЕВО			
Извештаен период	от	01.01.2018	година до	30.09.2018
Датум на поднесување извештајот	15.10.2018			

**Дел за општината**

во милиони денари

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитна линија	Застапеност	Срочна должност	Износ	кредитна стапка %	Рис. на отплата	Гаранција	Износ на возмозлики трансфери (на кредитна должност)	Екзитивен кредит (да/не)	Персонален огн на отплата*	Делумна отплата во следната		Делумна отплата на година		Доступна обврска (во кварталниот период)		Датум на доспевање во отплата	Платена обврска (во кварталниот период)		Датум на отплата на обврска	Доступна издана обврска (во кварталниот период)		Сметка на долг за кварталниот период**			
												Прв	Втор	Прв	Втор	Главнина	Камата		Главнина	Камата		на почетокот	на крајот				
1	3093.00	ВЗН-СВЗН	0	ВЗН	20.750.000	7%	0	0	21.497.128	ДА	И	13.10.2017	10.10.2017	10.10.2017	10.10.2017	1.438.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.497.128	11.240.000
2	1936.00	ВЗН-СВЗН	0	ВЗН	13.800.000	7%	0,5	0	10.000.000	ДА	И	15.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	1.111.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.911.111	7.777.000
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки

**Дел за ОП основани од општината**

во милиони денари

Реден број	Ознака на кредит	назив на кредитна линија	Застапеност	Срочна должност	Износ	кредитна стапка %	Рис. на отплата	Гаранција	Износ на возмозлики трансфери (на кредитна должност)	Екзитивен кредит (да/не)	Персонален огн на отплата*	Делумна отплата во следната		Делумна отплата на година		Доступна обврска (во кварталниот период)		Датум на доспевање во отплата	Платена обврска (во кварталниот период)		Датум на отплата на обврска	Доступна издана обврска (во кварталниот период)		Сметка на долг за кварталниот период**	Балансирани средства на ЗП	
												Прв	Втор	Прв	Втор	Главнина	Камата		Главнина	Камата		на почетокот	на крајот			

Забелешки

Датум на поднесување: 15.10.2018  
 Име и презиме на водачот на тимот: [име и презиме]

Потпишан: [име и презиме]

\* - износот на вработени и извршувачи (вработени и извршувачи)  
 \*\* - Водениот сметководен извештај за кварталниот период

\*\*\*

	50	1	3		50	1	3	
	(				(			
.05/02)	39	1			39	1		.05/02)
4/03, 8/06 9/10)	(			(				4/03, 8/06 9/10)

31.10.2018

31.10.2018

.08-1382/2  
31.10.2018

.08-1383/2  
31.10.2018

	36	1	1		36	1	1	
	(				(			
.05/02)	21	1	43		21	1	43	.05/02)
9/10),	(			9/10),	(			9/10),
			4/03, 8/06				4/03, 8/06	
			31.10.2018				31.10.2018	

5.000

5.000

2018

2018

.08-1382/1  
31.10.2018

.08-1383/1  
31.10.2018

\*\*\*

.08-1384/1  
31.10.2018

50 1 3  
(  
.05/02) 39 1  
(  
4/03, 8/06 9/10)

\*\*\*

50 1 3  
(  
.05/02) 39 1  
(  
4/03, 8/06 9/10)

31.10.2018

2018

.08-1384/2  
31.10.2018

2018

31.10.2018

-----  
36 1 1  
( .05/02)  
21 1 43  
( . 4/03, 8/06  
9/10),  
31.10.2018

.08-1385/2  
31.10.2018

10.000

1

2  
1

3

2018

4

1 4 36 1 6 ( . .5/02), 21  
 ( . .04/03,08/06 09/10)  
 14- 31.10.2018 ,

2018

1

2018

:

--	--

**10**

401130	-	0	0	- 1 100.191	0	0
402110		0	0	- 299.809	0	0
421110		0	0	900.000	0	0
423110		0	0	110.000	0	0
424210		0	0	35.000	0	0
425760		0	0	320.000	0	0
426410		0	0	35.000	0	0

---

0      0      0      0      0

2

,

. 08-1385/1  
 31.10.2018

\*\*\*

50 1 3 1

39 1 ( .05/02) -

( . 4/03, 8/06 9/10)

. . . .960

.139.

-

. . . .960 2

" "

.08-1386/1

31.10.2018

\*\*\*

. . . .960

31.10.2018

.08-1386/2

31.10.2018

50 1 3

1 ( .05/02) 39

( . 4/03, 8/06 9/10)

-----

36 1 15

(

.05/02) 21 1

(

. 4/03, 8/06 9/10),

4 1

(

" 23/11, 54/11,

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,

124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2

-

. . . .959/1

(

" 56/11, 162/12, 95/13, 109/14

64/15),

31.10.2018

.08-1387/2

31.10.2018

-----

36 1 15

(

.05/02) 21 1

(

. 4/03, 8/06 9/10),

4 1  
 (" 23/11, 54/11,  
 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,  
 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2

.08-1388/2  
 31.10.2018

31.10.2018

(" .56/11, 162/12, 95/13, 109/14  
 64/15),  
 31.10.2018

-----

21 1 ( 36 1 .05/02)  
 (. 4/03, 8/06 9/10),  
 31.10.2018

. . .959/1

1

1

-

:

. . .959/1

-

2

.86.

:

2

3

" "

.08-1387/1  
 31.10.2018

.08-1388/1  
 31.10.2018

\*\*\*

\*\*\*

50 1 3  
 ( .05/02)  
 39 1 (. 4/03, 8/06 9/10)

50 1 3  
 ( .05/02) 39 1  
 ( 4/03, 8/06 9/10)

31.10.2018

.08-1389/1  
31.10.2018

-----

36 1

( .05/02)

21 1 (

. 4/03, 8/06 9/10),

31.10.2018

1  
:  
2  
:  
3

31.10.2018

.08-1390/2  
31.10.2018

-----

36 1

(

.05/02) 21 1

(

4/03, 8/06 9/10),

31.10.2018

1  
:  
2  
:  
3

.08-1389/1  
31.10.2018

-----

50 1 3

(

.05/02) 39 1

(

4/03, 8/06 9/10)

.08-1390/1  
31.10.2018

-----

50 1 3

(

.05/02) 39 1

(



4/03, 8/06 9/10)

4/03, 8/06 9/10)

” “  
2017/2018

31.10.2018

2017/2018

.08-1391/2  
31.10.2018

31.10.2018

.08-1392/2  
31.10.2018

21 1 ( 36 1 .05/02)  
( 4/03, 8/06 9/10),  
31.10.2018

36 1 7  
(  
.05/02) 21 1 31  
(  
. 4/03, 8/06 9/10),  
31.10.2018

1

” “  
2017/2018

2

1

2017/2018

3

2

.08-1391/1  
31.10.2018

.08-1392/1  
31.10.2018

\*\*\*

\*\*\*

50 1 3  
(  
.05/02) 39 1  
(

50 1 3  
(  
39 1 .05/02)  
( . 4/03, 8/06 9/10)

” “ 2016-2018

” “

2016-2018  
31.10.2018

” “

.08-1393/2  
31.10.2018

31.10.2018

.08-1394/2  
31.10.2018

21 1 ( 36 1 .05/02)  
( 4/03, 8/06 9/10),  
31.10.2018

36 1  
( “ ”  
21 1  
( “ ” 04/03, 08/06 09/10),  
11 6

” “  
2016-2018  
1

( “ ” 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,  
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,  
61/15 64/18)

31.10.2018

2016-2018

” “

2

1

” “

.08-1393/1  
31.10.2018

2

\*\*\*

50 1 3  
( .05/02) 39 1  
( 4/03, 8/06 9/10)

.08-1394/1  
31.10.2018

\*\*\*

50 1 3  
 ( .05/02) 39 1  
 ( 4/03, 8/06 9/10)

.08-1395/1  
 31.10.2018

\*\*\*

" "

50 1 3  
 ( .05/02) 39 1  
 ( 4/03, 8/06 9/10)

" "

" "

31.10.2018

.08-1395/2  
 31.10.2018

" "

31.10.2018

36 1  
 ( . 5/02), 21 1  
 ( " 04/03, 08/06 09/10),  
 11 6  
 ( " 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,  
 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,  
 61/15 64/18)

.08-1396/2  
 31.10.2018

31.10.2018

36 1  
 ( " . 5/02),  
 21 1 ( " 04/03, 08/06  
 " 09/10), 11 6  
 ( " 38/96,  
 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12,  
 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 64/18)

31.10.2018

1

" "

" "

2

1

" "

2

3

1

.08-1396/1  
31.10.2018

" " 3

2

\*\*\*

50 1 3

.08-1397/1  
31.10.2018

.05/02)

( 39 1

4/03, 8/06 9/10)

\*\*\*

50 1 3

" " 3

.05/02)

( 39 1

4/03, 8/06 9/10)

" " 3

31.10.2018

" "

05.02.2010

.05-138/1

.08-1397/2  
31.10.2018

" "

.05-138/1

-----

36 1

05.02.2010

. 5/02),

( 21 1

31.10.2018

" ( 04/03, 08/06 09/10),  
11 6

.08-1398/2  
31.10.2018

38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,  
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,  
61/15 64/18)

-----

36 1

31.10.2018

21 1 ( " . 5/02),

09/10), ( " 04/03, 08/06

( 11 6 38/96,  
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12,

119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 64/18) 36 1  
 (" " "  
 31.10.2018 . 5/02), 21 1  
 (" " 04/03, 08/06 09/10),  
 " " 11 6  
 (" " 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,  
 05.02.2010 .05-138/1 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,  
 61/15 64/18)  
 1 31.10.2018  
 " "  
 " "  
 .05-138/1 05.02.2010 . " "  
 2  
 1  
 " "  
 .08-1398/1 " "  
 31.10.2018 2

\*\*\*

50 1 3  
 (" "  
 .05/02) 39 1  
 (" " 4/03, 8/06 9/10)

.08-1399/1  
 31.19.2018

\*\*\*

50 1 3  
 (" "  
 .05/02) 39 1  
 (" " 4/03, 8/06 9/10)

31.10.2018

2018 01.01.2018  
 30.09.2018

.08-1399/2 2018 01.01.2018  
 31.10.2018 . 30.09.2018

31.10.2018

.08-1400/2  
31.10.2018 .

-----

36 1 9  
(  
.05/02), 5  
(" " . 64/18) 21  
(  
. 4/03, 8/06 9/10),  
31.10.2018 ,

01.01.2018 2018  
30.09.2018

1

01.01.2018 30.09.2018 2018

2

01.01.2018 30.09.2018 2018

3

.08-1400/1  
31.10.2018

\*\*\*

50 1 3  
(

.05/02) 39 1  
(

4/03, 8/06 9/10)

31.10.2018

.08-1401/2  
31.10.2018 .

-----

36 1 15  
(  
.05/02) 21  
(  
. 4/03, 8/06 9/10),  
31.10.2018 ,

31.10.2018

1

2

124

. 07/2018

2018

3

" "

.08-1401/1  
31.10.2018

\*\*\*

50 1 3  
(

.05/02) 39 1  
(

4/03, 8/06 9/10)

\*\*\*

31.10.2018

.08-1402/2  
31.10.2018

50 1 3  
(  
.05/02) 39 1  
(  
. 4/03, 8/06 9/10)

-----

36 1 15  
( .05/02)  
21 ( . 4/03, 8/06 9/10),  
31.10.2018

31.10.2018

.08-1403/2  
31.10.2018

-----

36 1 1  
(  
.05/02) 21 1 43  
(  
. 4/03, 8/06 9/10),  
31.10.2018

2

124

2018

.07/2018

3

2018

4

1  
5.000  
2  
1  
3  
2018  
4

.08-1402/1  
31.10.2018

.08-1403/1  
31.10.2018

\*\*\*

50 63  
 („  
 „.5/02), 53 3 1  
 („  
 „.04/03,08/06 09/10)  
 :

2018

1. 2

:HHHHHHHHHHHHHHHH,

6( )

22.10.2018

2. 2018

.07/2018

124

2018

3

24- 3

(

38/96,06/02, 40/03, 49/06,22/07,83/09, 97/10,  
 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16  
 64/18),

22.10.2018

4

: HHHHHHHHHHHHHHH,

6( )

22.10.2018

.09-1339/1

29.10.2018

-----

.09-1288/1  
 22.10.2018

\*\*\*

50

(

.5/02)

38

(

.04/03, 08/06 09/10

),